

# Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино - прва фаза



Bureau for Regional Development  
Биро за Регионален Развој



Локалните патишта се од големо значење за развојот на регионалните плански региони, локалната економија, привлекувањето на нови инвестиции, мали бизниси и земјоделски активности. За таа цел потребно е во Југоисточниот плански регион да се создадат неопходни услови за развој, уредување и изградба на локални патишта кои ќе го подобрат животниот стандард.

Овој Проект е особено важен и за посетителите на Колешинските водопади и Моноспитовското Блато бидејќи им создава потешкотии при патувањето до овие туристички локалитети по најразлични временски услови и го продолжува времето на патување. Користењето на овој патен правец исто така предизвикува проблеми за трговците и земјоделците и тоа зголемени трошоци за транспорт и загуби поради намалување на квантитетот на трговските и земјоделските производи.

Проектот ќе се реализира преку Биро за регионален развој, Министерство за локална самоуправа, општина Босилово и општина Ново Село.

## Краток опис на проектот

### Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

### Партнери:

- Општина Босилово
- Општина Ново Село

### Времетраење:

- 6 месеци

### Финансиран од:

- Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој - **16.395.145,00 МКД**
- Општина Босилово - **1.274.055,00 МКД**
- Општина Ново Село - **1.000.000,00 МКД**

### Цел на проектот:

Главна цел на проектот е подобување на туристичката инфраструктура во Југоисточниот регион како и подобрување на пристапот до туристичките атракции во регионот.

### Контакт:

Јован Коцев  
Бул. Маршал Тито Бр. 1-1  
2400 Струмица  
Моб. 071/221-142  
Тел./Факс 034/340-139  
E-mail: [jovan.kocev@rdc.mk](mailto:jovan.kocev@rdc.mk)



### Цели на проектот:

- Изградба на дел од локален пат с.Бориево - с.Колешино (прва фаза) во должина од 2200м;
- Соодветен пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училишта, земјоделски површини и откупни центри;
- Подобен пристап до туристичките локалитети во Подбеласичкиот регион;
- Олеснување на пристапот до туристичките локации.

### Резултати од проектот:

- Изграден локален пат во должина од 2200м од с.Бориево - с.Колешино ( прва фаза);
- Зголемен број на туристи и зголемен приход од туризам;
- Зголемен број на земјоделци кои ќе го користат патот за подобар пристап до пазарите на големо;
- Подобрена локалната патна инфраструктура во Југоисточниот плански регион;
- Зголемен економски развој во Југоисточниот регион.